



МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ
MACEDONIAN POLICE UNION



БАРАЊЕ

Од _____,

(име и презиме на членот)

член на Македонскиот полициски синдикат вработен во _____.

(МВР, АНБ, АР, УФП)

Барам да ми се одобри користење на престој во хотел **DESARET** Охрид, односно сакам да користам:

полупансион

Престојот ќе го користам во периодот од _____ година до _____ година

Лица кои ќе престојуваат

Име и презиме	возраст
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____

НАПОМЕНА: Барањето треба да биде пополнето исклучиво во просторот определен за тоа и со заокружување.

Дата _____ .20____ година

Подносител на барањето

ЕМБГ _____

Телефон _____

Е-маил _____



МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ MACEDONIAN POLICE UNION

УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ

Барањето и условите кои ги има на страната на mps.mk во целост пополнети и своерачно потпишани со цело име и презиме да се доставуваат на e-mail comintenti@mps.mk.

Врз база на барањето ќе се изврши проверка во финансиската служба на правното лице каде сте вработени за кредитната способност и дали сте член на МПС. Потоа вршме резервација и повратно на e-mail ќе бидете известени со доставување на потврда со која се пријавувате во HOTEL DESARET на рецепција.

ЦЕНОВНИК

За полупансион

**7 ноќи во прва линија 11.683,00ден. ПО ЛИЦЕ ВО
ДВОКРЕВЕТНА СОБА+430 ден. АКО КОРИСТИ РУЧЕК**

**7 ноќи во втора линија 10.815,00ден. ПО ЛИЦЕ ВО
ДВОКРЕВЕТНА СОБА + 430,00ден. АКО КОРИСТИ РУЧЕК**

**Во цените е вклучен ДДВ и туристичка такса, бесплатно користење на базен,
паркинг, лежалки на базен .**

- *Деца до 10.99 години-**gratis**,
- *Деца над 11 години плаќаат како за возрасен
- *-30% од целиот аранжман се наплаќа доколку користи помошен лежај
- *Користење на еднокреветна соба се доплаќа +30% од редовниот аранжман;

Плаќањето е на 6 рати без камата со одбиток на плата

ОТКАЖУВАЊЕ НА РЕЗЕРВАЦИЈА

- *од 7-10 дена пред поаѓање ако се откаже резервацијата не се наплаќаат пенали
- *3-6 дена пред поаѓање ако се откаже резервацијата се наплаќаат 30% од аранжманот
- *1-2 дена пред поаѓање ако се откаже аранжманот се наплаќа целата сума

СОГЛАСЕН

Име и презиме

ПОТПИС